



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 11 ноември 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 54

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 16 динари. — 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

715.

Врз основа на член 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 49-та седница од 20 октомври 1977 година, го утврди пречистениот текст на Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата.

Пречистениот текст на Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата го опфаќа: Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67) и Законот за измени и дополненија на Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), во кои е означен денот на влегувањето во сила на тие закони.

АС бр. 477/34

20 октомври 1977 година

Белград

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Сојузниот собор на Собранието
на СФРЈ,

проф. д-р Миодраг Зечевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА

(Пречистен текст)

Член 1

Заради остварување на уставното начело за ограничување на повторниот избор на делегати во Собранието на СФРЈ и функционери во федерацијата и заради создавање можност по истекот на времето на кое биле избрани или именувани да се вратат на работите на своето занимање или понајаму да ги вршат општествено-политичките работи, како и заради создавање услови за засилување на нивната одговорност, со овој закон се уредуваат условите за работа и правата на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата.

Член 2

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата имаат право по престанувањето на оваа функција, во согласност со законот, да се вратат во организација на здружен труд или во друга самоуправна организација, односно заедница или орган на општествено-политичката заедница во кој биле во работен однос на исти или соодветни работи односно работни задачи.

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата, а кои не го оствариле правото од став 1 на овој член, имаат право на личен доход и може да им се довери вршење на определени работи во Собранието на СФРЈ, под условите и за времето определени со овој закон.

Член 3

На делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата кои по престанувањето на функцијата продолжуваат да работат во Собранието на СФРЈ, надлежното тело на Собранието на СФРЈ им доверува вршење на определени работи односно работни задачи, имајќи го предвид нивното искуство.

Во вршењето на работите, односно работните задачи што им се доверуваат делегатите во Собранието и функционерите во федерацијата ги имаат правата и должностите што се определени со општ акт на надлежното тело на Собранието на СФРЈ од став 1 на овој член.

За својата работа делегатите на Собранието на СФРЈ и функционерите на федерацијата од став 1 на овој член имаат право на личен доход.

Член 4

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите на федерацијата ги стекнуваат правата според овој закон врз основа на лично барање.

Член 5

По престанувањето на функцијата, на Претседателот на Републиката му се обезбедува доживотно личниот доход како на Претседателот на Република.

Член 6

Делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите на Претседателството на СФРЈ и функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ, кои за вршење на овие функции остварувале личен доход или постојан надомест на тој доход, ја продолжуваат работата според одредбите на овој закон за време од една година од денот на престанувањето на оваа функција.

Правата од став 1 на овој член ги имаат и претседателот и судиите на Уставниот суд на Југославија и на Сојузниот суд, како и функционерите на кои им престанала функцијата на која ги именувал Претседателот на Републиката ако пред оваа функција вршеле некоја од функциите од став 1 на овој член.

Член 7

Делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите на Претседателството на СФРЈ, функционерите на Собранието на СФРЈ и генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, претседателот, членовите и генералниот секретар на Сојузниот извршен совет, членовите на Советот на федерацијата и членовите на Советот на народната одбрана, сојузните секретари и претседателите на сојузните комитети, кои за време на вршењето на овие функции примале надомест на личниот доход во постојан месечен износ, ако на тие функции поминале дванаесет или повеќе години ја продолжуваат работата според одредбите на овој закон за време од три години од денот на престанувањето на функцијата, а ако на тие функции поминале дваесет или повеќе години — ја продолжуваат работата за време од шест години од денот на престанувањето на функцијата.

Правото од став 1 на овој член го имаат и: претседателот и судиите на Уставниот суд на Југославија, претседателот на Сојузниот суд, сојузниот јавен обвинител, сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето и сојузниот јавен правобранител, како и функционерите на кои им престанала функција на која ги именувал Претседателот на Републиката, ако пред оваа функција вршеле некоја од функциите од став 1 на овој член.

Член 8

При утврдувањето на времето спрема кое според член 7 од овој закон се определува рокот до кој делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите на Претседателството на СФРЈ и функционерите во федерацијата ја продолжуваат работата, се засметува сето време поминато на која и да е од функциите од член 7 на овој закон и времето што тие го поминале како делегати во Собранието на СФРЈ односно пратеници на Сојузната скупштина, членови на Претседателството на СФРЈ или делегати односно пратеници на собранијата на републиките односно на автономните покраини од поранешните свикнувања ако примале надомест на личниот доход односно личен доход за вршење на некоја од изборните функции, како и времето што го поминале во вршење на соодветни општествено-политички функции во сојузни, републички, покраински и други органи или организации или на положби на највисоки раководители во Југословенската народна армија, а кои со своја одлука ќе ги утврди Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

Член 9

Делегатот во Собранието на СФРЈ, член на Претседателството на СФРЈ или функционер во федерацијата што поднел оставка или е разрешен од должноста пред истекот на времето на кое е избран односно именуван, ги има сите права според овој закон како да останал на функцијата до крајот на времето на кое е избран односно именуван.

Член 10

Избраните функционери на највисоките органи на Сојузот на комунистите на Југославија, на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија и Сојузот на здруженијата на борците од народноослободителната војна ги имаат по престанувањето на функцијата во тие организации, правата според овој закон ако за вршењето на функцијата во тие организации примале надомест на личниот доход во постојан месечен износ и ако пред оваа функција вршеле некоја од функциите од член 7 на овој закон.

На предлог од организациите од став 1 на овој член, Административната комисија на Собранието на СФРЈ со одлука ги утврдува највисоките функции во тие организации, од чие вршење произлегуваат правата од став 1 на овој член.

Член 11

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата определени со овој закон ја продолжуваат работата во Собранието на СФРЈ.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ може, со согласување од делегат во Собранието на СФРЈ и од функционер во федерацијата, а во согласност со друг орган односно организација, да определи тој да ја продолжи работата во тој орган односно организација.

Член 12

Износот на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата кои продолжуваат да работат во смисла на одредбите на овој закон се определува според соодветните одредби од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ.

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите од став 1 на овој член ги имаат и другите права според Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, освен надоместот на трошоците во врска со вршењето на функциите и правото на бесплатен превоз.

Член 13

За продолжување на работата според одредбите на овој закон решение донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

Административната комисија на СФРЈ со своето решение го утврдува и износот на личниот доход на делегатот во Собранието на СФРЈ односно функционерот во федерацијата што ја продолжува работата.

Член 14

Правото на личен доход и другите права според одредбите на овој закон започнуваат да течат од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој е поднесено барање за остварување на тие права.

Член 15

Личниот доход определен според одредбите од овој закон служи за утврдување на пензискиот основ според важечките прописи.

На износот на личниот доход определен според одредбите на овој закон се плаќаат придонеси за социјално осигурување и други придонеси според важечките прописи и за времето за кое се прима тој личен доход се продолжува социјалното осигурување.

Член 16

Личниот доход определен според одредбите од овој закон се исплатува на товар на средствата за работа на органот во кој делегатот во Собранието на СФРЈ односно функционерот во федерацијата ја продолжува работата.

Член 17

На делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата кои започнале да ги остваруваат правата според овој закон, им мигруваат овие права кога ќе се вработат или ќе бидат избрани односно именувани на друга функција врз основа на која остваруваат личен доход односно надомест на личниот доход.

Продолжување на остварувањето на правата од став 1 на овој член се врши врз основа на лично барање поднесено во писмена форма, и тие права можат да се остваруваат најдолго до истекот на времето утврдено во решението за започнување на остварувањето на тие права.

Ако делегатот во Собранието на СФРЈ или функционерот во федерацијата не го поднесе барањето од став 2 на овој член во рок од три месеци од денот кога ќе му престане работниот однос односно функцијата врз основа на која остварува личен доход односно надомест на личниот доход, по истекот на тој рок не може да продолжи да ги остварува тие права.

Член 18

Работата и правата врз основа на овој закон им престануваат на делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата:

- 1) кога тие ќе го побараат тоа;
- 2) кога ќе остварат пензија според важечките прописи;
- 3) кога ќе наполнат 65 години живот.

Делегатот во Собранието на СФРЈ или функционер во федерацијата нема права според овој закон односно му престануваат признаените права, ако е правосилно осуден за кривично дело против народот и државата или за кривично дело сторено од користољубје.

Член 19

Одредбите од овој закон се однесуваат и на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата, а чии права се утврдени според одредбите на Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата до рокот утврден со тој закон.

716.

Врз основа на член 31 од Законот за измени и дополненија на Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 49-та седница од 20 октомври 1977 година, го утврди пречистениот текст на Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите на Собранието на СФРЈ.

Пречистениот текст на Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ ги опфаќа: Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75) и Законот за измени и дополненија на Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77), во кои е означен денот на влегувањето во сила на тие закони.

АС бр. 479

20 октомври 1977 година

Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Сојузниот
собор на Собранието на
СФРЈ,

проф. д-р Миодраг
Зечевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Според одредбите од овој закон, а во согласност со Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата (во натамошниот текст: Општествениот договор), се определуваат основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на членовите на Претседателството на СФРЈ и на определени функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ.

Член 2

Право на личен доход во месечен износ за вршење на функцијата имаат членовите на Претседателството на СФРЈ и определени функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ.

Член 3

Претседателот на Републиката има право на личен доход во месечен износ за вршење на функцијата и на надомест на трошоците за репрезентација во износ што се утврдува со буџетот на федерацијата.

Претседателот на Републиката има право на користење, без надомест, на резиденција и превозни средства во општествена сопственост што му се ставени на располагање.

На личниот доход и на надоместите од овој член не се плаќаат придонеси, даноци и други давачки.

Член 4

Право на личен доход имаат членовите на Советот на федерацијата ако не остваруваат личен доход во организација на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница односно во орган на општествено-политичка заедница, или надомест на личниот доход, или ако не примаат пензија.

Член 5

Делегатите во Собранието на СФРЈ ја вршат својата функција како општествена.

Право на надомест на личниот доход во постоянен месечен износ (во натамошниот текст: надомест на личниот доход), имаат делегатите во Собранието на СФРЈ што за деновите поминати на работа во соборот на Собранието на СФРЈ, работното тело на соборот и во заедничките работни тела на соборите, чишто се членови, или вршат работи според одлука од тие тела, од нивните претседатели или од претседателот на Собранието на СФРЈ, не остваруваат личен доход во организација на здружен труд, друга организација, заедница или орган на општествено-политичка заедница или не остваруваат приход од дејноста што ја вршат самостојно со личен труд.

Износот на надоместот од став 2 на овој член, пашалниот износ на месечниот надомест за вршење на делегатска функција и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ ги утврдува со општ акт Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

Член 6

Надомест на личниот доход можат да остваруваат делегатите во Собранието на СФРЈ за кои надлежното тело на собранието на републиката од-

носно на Собранието на автономната покраина ќе утврди дека ги исполнуваат условите за остварување на правото на надомест на личниот доход утврден со општиот акт што го донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

Основите и мерилата за утврдување на надоместот на личниот доход од став 1 на овој член се утврдуваат со одлука што ја донесува Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Член 7

Функционерите од член 2 на овој закон и членовите на Советот на федерацијата имаат право и на другите примања утврдени со овој закон.

Член 8

Правата утврдени со овој закон им припаѓаат на функционерите од денот на изборот односно именувањето до крајот на месецот во кој се разрешени од функцијата, а на делегатите во Собранието на СФРЈ — од денот на верификацијата на мандатот до крајот на месецот во кој им престанал делегатскиот мандат.

Член 9

Надлежниот собор на Собранието на СФРЈ, по предлог од Административната комисија на Собранието на СФРЈ определува со свој општ акт постојани заеднички работни тела и постојани тела на соборите на Собранието на СФРЈ чишто претседатели имаат право на личен доход и на другите примања утврдени со овој закон.

Член 10

Личните доходи на функционерите што се избираат од редот на делегатите се обезбедуваат од средствата на Собранието на СФРЈ, а на другите функционери — од средствата за работа на органот односно организацијата во кои функционерите ја вршат функцијата.

Член 11

Правата што според важечките прописи се стекнуваат по основ на труд ги имаат функционерите и делегатите што во Собранието на СФРЈ остваруваат надомест на личниот доход според одредбите на овој закон.

II. ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

а) Утврдување на личните доходи на функционерите

Член 12

Функционерите од член 2 на овој закон остваруваат личен доход во месечен износ што се утврдува на тој начин што основницата, што ќе ја утврди Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор (во натамошниот текст: Комисија) ќе се зголеми со определени коефициенти утврдени за одделни групи функции.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ, врз основа на критериумите што се дадени во Општествениот договор утврдува со овој општ акт кои функции спаѓаат во која од групите функции и определува соодветни коефициенти.

Член 13

Месечниот износ на личниот доход на членовите на Советот на федерацијата се утврдува на тој начин што основницата што ќе ја утврди Комисијата се зголемува со определените коефициенти.

Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него го утврдува месечниот износ на личниот доход на членовите на Советот на федерацијата, земајќи го предвид личниот доход пред изборот и функциите што ги вршеле.

Член 14

Функционерите чии функции не се распоредени во групите на функциите во смисла на член 12 од овој закон остваруваат личен доход во месечен износ што се утврдува на тој начин што основницата што ќе ја утврди Комисијата се зголемува со определените коефициенти што со општ акт ги утврдува Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

Член 15

Решение за месечниот износ на личниот доход на функционерите односно за месечниот износ на надоместот на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ, а за членовите на Претседателството на СФРЈ и за членовите на Советот на федерацијата — Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него.

Член 16

Личниот доход на функционерите се зголемува врз основа на минатиот труд според вкупниот работен стаж признаен за пензија за секоја започната година, и тоа за 0,5% по наполнети пет години работен стаж до утврдениот со закон работен стаж признаен за пензија.

Процентот од став 1 на овој член се зголемува за 0,25% на функционерите — жени, што имаат повеќе од 25 години работен стаж.

б) Усогласување на личните доходи на функционерите

Член 17

Основницата за утврдување на личните доходи на функционерите се усогласува со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ најмалку еднаш годишно.

Општ акт за усогласување на личните доходи од став 1 на овој член донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ, а за членовите на Претседателството на СФРЈ и за членовите на Советот на федерацијата — Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него.

Општиот акт од став 2 на овој член се донесува на предлог од Комисијата, а врз основа на усогласените ставови во Комисијата.

Член 18

На функционер што остварува личен доход во организација на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница односно во орган на општествено-политичка заедница му припаѓа дел од личниот доход во износ до 40% од износот на личниот доход утврден за функцијата што ја врши, ако е тоа предвидено со општиот акт што го донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ, а за членовите на Претседателството на СФРЈ и за членовите на Советот на федерацијата — со општиот акт што го донесува Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него.

Износот на делот од личниот доход од став 1 на овој член, заедно со износот на месечниот личен доход што функционерот го прима за работа во организација на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница односно во орган на општествено-политичка заедница, не може да биде поголем од износот на личниот доход определен за функцијата што ја врши.

Со решение што го донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ односно Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него, се утврдува износот на делот од личниот доход од став 1 на овој член.

III. ДРУГИ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

Член 19

Месечен надомест на трошоците во паушален износ за вршење на функцијата им припаѓа на делегатите во Собранието на СФРЈ, на членовите на Претседателството на СФРЈ и на Членовите на Сојузниот извршен совет во височина од три до пет дневници.

Член 20

Функционерот има право на дневница за деновите што ги поминал на службено патување.

Функционерите имаат право на дневници за службено патување во странство.

Член 21

На членовите на Претседателството на СФРЈ, на делегатите во Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет им се обезбедува бесплатен превоз во железничкиот, поморскиот, речниот, воздушниот и патниот сообраќај во земјата, во сите правци.

Другите функционери имаат право на надомест за користење на авион и кола за спиење на железницата при службено патување.

Член 22

Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на надомест за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ со своја одлука поблиску ги определува условите за користење и начинот на остварување на ова право.

Член 23

На функционерот што во Белград нема семеен стан му припаѓа месечен надомест на трошоците поради одвоен живот од семејството.

Член 24

На претседателот на Собранието на СФРЈ и на претседателот на Сојузниот извршен совет, за време на вршењето на овие функции, им се обезбедува без надомест користење на стан што ѝ одговара на нивната функција.

Член 25

На функционерот му припаѓа надомест на трошоците за селидба од местото на живеење во местото во кое ја врши функцијата, а по престанување на функцијата — до местото во кое ќе се пресели.

Надоместот за селидбени трошоци од став 1 на овој член се исплатува според сметката на превозникот и паѓа врз товар на органот во кој функционерот ја врши функцијата.

На функционерот, при селидба, покрај надоместот за селидбените трошоци, му припаѓа и надомест во определен износ.

Член 26

На функционерот му припаѓа надомест за користење на годишен одмор.

Член 27

Во случај на остварување право на пензија, функционерот има право на надомест во определен износ, од денот на донесувањето на правосилното решение со кое е утврдена пензијата.

Член 28

Во случај на смрт на функционер што остварува личен доход, на членот на неговото семејство односно на друго лице што го потребало умрениот функционер, му припаѓа надомест во определен износ на име трошоци на погребот.

Член 29

Условите и начинот на остварување на правата од чл. 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 и 28 на овој закон, како и височината на надоместот односно на износот што му припаѓа на функционерот во остварувањето на тие права, ги уредува со општ акт, во согласност со Општествениот договор. Административната комисија на Собранието на СФРЈ, а за членовите на Претседателството на СФРЈ и за членовите на Советот на федерацијата — Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Општиот акт што се донесува врз основа на одредбата на член 6 од овој закон се применува врз поранешните сојузни пратеници, делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата, а кои ги остваруваат правата во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата.

Член 31

Одредбите на овој закон што се однесуваат на утврдување на личните доходи на функционерите и општиот акт со кој се утврдуваат условите за остварување на правото на надомест на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ се применуваат од 1 јануари 1977 година, а другите одредби на овој закон — од денот на донесувањето на соодветните општи акти предвидени со овој закон.

717.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА АМОТИЗАЦИЈАТА ЗА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НИВНИТЕ СТРУЧНИ СЛУЖБИ

1. За основните средства на сојузните органи на управата, на сојузните организации и на другите органи на федерацијата и нивните стручни служби што се финансираат од буџетот на федерацијата и на кои не им се обезбедуваат средства за амортизација, се одлага обврската за пресметување и издвојување на амортизацијата во смисла на одредбите од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства, за 1977, 1978 и 1979 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 866

8 ноември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафич, с. р.

718.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Месните заедници од член 1 на Уредбата за контниот план и за билансите за месните заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77), ги искажуваат средствата и изворите на средствата, промените на средствата и на изворите на средствата, приходите и расходите и распоредот на приходите, на одделните контна утврдени во Контниот план за месните заедници, а според содржината на тие контна пропишана со овој правилник.

Член 2

Месните заедници, согласно со одредбите на член 2 од Уредбата за контниот план и за билансите за месните заедници, ги расчленуваат синтетичките сметки (контна) на аналитички сметки, а податоци за синтетичките сметки обезбедуваат на начинот што ѝ одговара на техниката што ја применуваат во книговодството.

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. КЛАСА 0: Основни средства, долгорочни пласмани и средства за посебни намени

Член 3

На контата од групата 00 — Основни средства во употреба, се водат сите основни средства во употреба според категориите на основните средства согласно со законот, како и заедничките основни средства сразмерно на височината на вложените средства.

На контото 000 — Земјишта, се водат земјиштата со кои месната заедница управува и што ги користи.

На контото 002 — Градежни објекти, се водат сите градежни објекти, како што се: зградите и другите градежи, монтажните бараки и другите монтажни објекти што претставуваат основни средства.

На контото 003 — Опрема, се водат машините, уредите, постројките, средствата на транспортот и врските, инвентарот и мебелот и другата опрема што сочинува основни средства во смисла на законот.

На контото 008 — Други основни средства, се води вредноста на другите основни средства и на средствата што според важечките прописи се изедначени со основните средства што не се опфатени на други контна од оваа група на контата.

Задолжување на одделните контна од оваа група се врши за прибавените основни средства со одобрување на соодветното konto во групата 01 — Основни средства во подготовка.

Член 4

На контата од групата 01 — Основни средства во подготовка, се водат паричните средства издвоени за инвестиции, побарувањата за дадени аванси по основ на инвестиции, побарувањата по основ на заеднички вложувања за изградба на основни средства и инвестициите во тек.

На контото 010 — Издвоени парични средства за инвестиции, се водат паричните средства издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Служ-

бата), и тоа: средствата за инвестиции, средствата што според важечките прописи се издвоени и чија употреба е ограничена во периодот на инвестирањето (ако се искажуваат како депозити), како и другите средства што се издвоени за финансирање на инвестиции, освен средствата на отворените акредитиви. На ова konto не се искажуваат средствата што, по основ на инвестиции во согласност со важечките прописи, се здружени за определени намени, односно се дадени како заем за определена намена.

На контото 011 — Побарувања за аванси по основ на инвестиции, се водат побарувањата по основ на аванси дадени на добавувачи по основ на инвестиции.

На контото 012 — Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства, се водат побарувањата на месната заедница по основ на дадени средства на други корисници на општествени средства за изградба на заеднички основни средства во чија изградба учествува месната заедница со свои средства.

На контото 014 — Инвестиции во тек — градежни објекти, се водат вредностите на вложувањата во градежни објекти.

На контото 015 — Инвестиции во тек — опрема, се водат вредностите на опремата чија монтажа е во тек и вредностите на набавената опрема.

На контото 016 — Инвестиции во тек — друго, се водат вредностите на вложувањата во други основни средства што не се опфатени на контата 014 и 015.

Преку контата 014, 015 и 016 се искажува и пресметката на набавката на основните средства оспособени за употреба.

Пренос на основните средства од контата 014, 015 и 016 се врши на товар на соодветните контна од групата 00 — Основни средства во употреба, во моментот кога тие средства се оспособени за употреба.

Член 5

На контата од групата 02 — Исправка на вредноста на основните средства, се води исправката на вредноста на основните средства, согласно со одредбите на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), во височината на пресметаната амортизација. За основните средства за кои не се пресметува амортизацијата или амортизацијата се пресметува по стапки пониски од пропишаните стапки, исправка на вредноста се врши по стапките утврдени со законот, со тоа што за разликата се задолжува контото 900 — Деловен фонд.

Член 6

На контата од групата 03 — Здружени средства, се водат вредностите на здружените средства што месната заедница ги здружила со организациите на здружен труд, со сопствените интересни заедници, односно со други корисници на општествени средства, според називите на одделните контна од оваа група, а чиј рок за враќање е подолг од една година.

Член 7

На контата од групата 04 — Други долгорочни пласмани, се водат побарувањата со рок на втасаност подолг од една година по основ на долгорочни депозити, кредити; вложени средства во банки и други финансиски организации, како и по други долгорочни пласмани според називите на одделните контна од оваа група.

На контото 048 — Други долгорочни пласмани, се водат другите долгорочни пласмани на средствата за кои не е предвидено посебно konto во оваа група на контата.

Член 8

На контата од групата 05 — Средства на резервите, се водат паричните средства на резервите издвоени на посебна сметка кај Службата и пласманите на средствата на резервите, во согласност со важечките прописи.

На контото 050 — Парични средства на резервите, се водат паричните средства на резервите издвоени на посебна сметка кај Службата.

На контото 055 — Побарувања од средствата на резервите, се водат побарувањата од средствата на резервите по основ на вложувања во обврзници и во други хартии од вредност и побарувањата по други пласмани на средствата на резервите.

Член 9

На контата од групата 06 — Средства на солидарноста, се водат паричните средства на солидарноста издвоени на посебна сметка кај Службата, пласманите на средствата на солидарноста и другите побарувања од средствата на солидарноста во согласност со важечките прописи.

На контото 060 — Парични средства на солидарноста, се водат паричните средства на солидарноста што се издвоени на посебна сметка кај Службата, формирани во согласност со важечките прописи и по други основи.

На контото 065 — Побарувања од средствата на солидарноста, се водат побарувањата од средствата на солидарноста по сите основи.

Член 10

На контата од групата 07 — Средства за други намени, се водат средствата за други намени што месната заедница ги формира во согласност со важечките прописи и по други основи.

На контото 070 — Парични средства за други намени, се водат паричните средства за други намени што се издвоени на посебни сметки кај Службата.

На контото 075 — Побарувања од средствата за други намени, се водат побарувањата од средствата за други намени по сите основи.

Член 11

На контото 090 — Трајно неупотребливи основни средства, се водат основните средства што се наоѓаат трајно вон од употреба и основните средства што нема да се употребуваат подолго од една година. Во рамките на ова konto се водат и расходуваниите основни средства до конечната ликвидација на тие средства.

На контото 091 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства, се водат отписите на трајно неупотребливите основни средства искажани на контото 090, во согласност со важечките прописи.

На контото 092 — Запрени инвестиции, се води вредноста на инвестициите чија изградба, односно изработка е запрена врз основа на одлука од инвеститорот или важечките прописи.

На контото 093 — Сомнителни и спорни побарувања, се водат побарувањата по кои е поведена постапка кај надлежниот суд заради наплата и побарувањата чија наплата, по оцена на месната заедница, е сомнителна.

На контото 093 се водат и износите на протестираните чекови и меници и износите на побарувањата содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето, чиј рок на втасаност истекол.

На контото 094 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања, се водат исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања извршена на товар на контото 418 — Други расходи.

На контото 094 се води и исправката на вредноста на протестираните чекови и меници и на побарувањата содржани во инструментите за обез-

бедување на плаќањето чиј рок на втасаност истекол.

2. КЛАСА 1: Парични средства и побарувања**Член 12**

На контата од групата 10 — Парични средства, се водат паричните средства на жиро-сметката, на отворените акредитиви, на девизните сметки, во благајната и на други сметки на паричните средства.

На контото 100 — Жиро-сметка, се водат паричните средства на жиро-сметката. На ова konto се евидентира вкупниот промет на паричните средства преку жиро-сметката.

На контото 101 — Благајна, се водат паричните средства и се евидентира готовинскиот промет на паричните средства што се врши преку благајната.

На контото 102 — Девизни средства, се води динарската противвредност на девизите на сметките кај банките за секоја валута посебно, со тоа што девизите се искажуваат во динари според средниот дневен курс искажан во курсната листа што важи на денот на истекот на периодот за кој се поднесува пресметката, согласно со одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77).

На контото 103 — Отворени акредитиви, се водат средствата на отворените акредитиви, издвоени на посебна сметка кај Службата. Во рамките на ова konto се водат посебно средствата на отворените акредитиви за инвестиции.

На контото 108 — Други парични средства се водат другите парични средства издвоени на посебна сметка кај Службата што не се искажуваат на другите conta од оваа група на conta.

Член 13

На контата од групата 11 — Хартии од вредност — инструменти за плаќање, се водат вредностите на примените чекови, меници и други хартии од вредност со кои може да се врши плаќање преку пренос или кои можат да се продадат (есконтираат), во смисла на важечките прописи.

На контото 111 — Меници, се водат мениците, освен мениците примени пред настанувањето на должничко-доверителските односи.

На контото 118 — Други хартии од вредност, се искажуваат хартиите од вредност со кои може да се врши плаќање преку пренос или кои можат да се продадат (есконтираат) според важечките прописи, освен хартиите од вредност што се водат на контата од групите 04, 05, 06 и 07.

Член 14

На контата од групата 12 — Побарувања по основ на придонеси, се водат побарувањата по основ на придонеси од доходот, самопридонеси и други придонеси, според називите на одделните conta од оваа група, во согласност со важечките прописи.

Член 15

На контото 130 — Побарувања по основ на непокриени расходи, се водат побарувањата по основ на непокриени расходи, во согласност со важечките прописи, односно во согласност со самоуправната спогодба.

Член 16

На контата од групата 14 — Други побарувања, се водат побарувањата за дадените аванси, побарувањата од самоуправните интересни заедници, општествено-политичките заедници и другите корисници на општествени средства, побарувањата по основ на повеќе платени даноци и придонеси од приходот, како и другите побарувања, што не се опфатени со контата од групите 12 и 13, а според називите на одделните conta од оваа група.

На контото 140 — Побарувања за аванси се водат побарувањата по основ на аванси дадени на доба-

бувачите, освен побарувањата по аванси дадени на добавувачите по основ на инвестиции што се водат на контото 011 — Побарувања за аванси по основ на инвестиции.

Член 17

На контата од групата 15 — Краткорочни пласмани се водат побарувањата со рок на втасаност до една година по основ на краткорочни депозити, кредити и по други краткорочни пласмани според називите на одделните konta на оваа група.

Член 18

На контата од групата 16 — Финансиски и пресметковни односи во рамките на месната заедница, се искажуваат финансиските и пресметковните односи помеѓу месната заедница и нејзината работна заедница, како и другите односи во рамките на месната заедница по основ на кредитни односи, здружување на средства и други односи, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 19

На контата од групата 19 — Активни временски разграничувања, се водат издатоците што во моментот на настанувањето немаат карактер на расходи или не го товарат привремено пресметаниот приход, па се предмет на разграничување, платените обврски од приходот што временски се разграничуваат, износите на наплатените приходи и пренесениот вишок на приходот од претходната година.

На контото 195 — Наплатени приходи, се водат наплатените износи на побарувањата по основ на приходите на месната заедница, со одобрување на соодветното konto од групите 71, 72, 73 и 76.

Ако месната заедница во моментот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос изврши наплата во готово, прими чек или меница, или ако пред настанувањето на должничко-доверителскиот однос изврши наплата или добие гаранција, односно отворен акредитив, не врши книжења преку контото 195, туку ги задолжува соодветните konta од групите 10, 11, 14 и 16, односно контото 230 — Обврски за аванси со одобрување на соодветното konto на групите од контата 71, 72, 73 и 76.

Контото 196 — Пренесен вишок на приходите од претходната година, на почетокот на годината се задолжува за износот на пренесениот вишок на приходот од претходната година, со одобрување на контото 700 — Пренесен дел на вишокот на приходот од претходната година.

На контото 198 — Други активни временски разграничувања, се водат износите на сите активни временски разграничувања, освен износите што се искажуваат на контото 196.

3. КЛАСА 2: Тековни обврски

Член 20

На контото 200 — Обврски по запрени даноци и придонеси, се водат запрените износи на даноците и придонесите што месната заедница е должна да ги уплати.

Уплатите на запрените даноци и придонеси го товарат контото 200.

Член 21

На контата од групата 21 — Обврски по инструменти за плаќање, се водат вредностите на дадените чекови, меници и други инструменти за плаќање со кои може да се врши плаќање преку пренос или кои може да се продадат (есконттираат) во смисла на важечките прописи, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 22

На контата од групата 22 — Обврски спрема добавувачи, се водат обврските спрема добавувачите

за основни и обртни средства, како и обврските за нефактурираните стоки и услуги според називите на одделните konta од оваа група.

Член 23

На контата од групата 23 — Други обврски, се водат обврските за примените аванси, обврските по основ на помалку платени даноци и придонеси од приходот и другите обврски, според називите на одделните konta од оваа група.

На контото 233 — Други обврски, се водат другите обврски што не се опфатени на контата од групата 22 и на другите konta од оваа група. На ова konto се водат и втасаните а неплатени отплати. Ако месната заедница не изврши отплата во договорениот рок, втасаните износи на отплатите се пренесуваат во корист на ова konto, а врз товар на соодветните konta од групите 91, 92 и 93.

Член 24

На контото 250 — Обврски по основ на личните расходи, се книжат сите лични расходи во врска со извршувањето на функцијата на месната заедница без износите на даноците и придонесите што се плаќаат на личните расходи.

Исплатите на личните расходи без износите на даноците и придонесите го товарат контото 250.

Член 25

На контата од групата 26 — Финансиски и пресметковни односи во рамките на месната заедница, се искажуваат финансиските и пресметковните односи помеѓу месната заедница и нејзината работна заедница, како и другите односи во рамките на месната заедница по основ на кредитни односи, здружување на средства и други односи, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 26

На контото 280 — Обврски по запрени даноци и придонеси на личните расходи се книжат сите даноци и придонеси, што се плаќаат на личните расходи во врска со извршувањето на функциите на месната заедница.

Уплатите на запрените даноци и придонеси на личните расходи го товарат контото 280.

Член 27

На контата од групата 29 — Пасивни временски разграничувања се искажуваат однапред пресметаните износи на расходите што неравномерно настануваат и кои зависат од периодот на пресметувањето, пресметаните износи на обврските од приходот, што временски се разграничуваат, износите на пресметаните приходи и делот на вишокот од приходите за пренос во наредната година.

На контото 295 — Пресметани приходи, се водат износите по издадените фактури, сметки, пресметки и др, по основ на приходите на месната заедница, со задолжување на соодветното konto од групите 12, 14 и 16.

На контото 295 не се вршат книжења, ако во моментот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос наплатата е извршена во готово, примен чек или меница или ако пред настанувањето на должничко-доверителскиот однос е извршена наплата, добиена гаранција, или е отворен акредитив.

Контото 296 — Дел на вишокот од приходите за пренос во наредната година, на крајот на годината се одобрува за износот на делот на вишокот од приходите за пренос во наредната година, со задолжување на контото 824 — Дел на вишокот од приходите за пренос во наредната година.

На контото 298 — Други пасивни временски разграничувања се водат износите на сите пасивни временски разграничувања, освен износите што се искажуваат на контото 296.

На крајот на годината пресметаните износи на контата од групата 29 — Пасивни временски разгра-

ичувања, меѓусебно се затвораат со состојбата искажана на соодветните конта од групата 19 — Активни временски разграничувања. Разликата помеѓу одделните активни и пасивни временски разграничувања се книжи врз товар на контото 418 — Други расходи, или во корист на контото 768 — Други приходи, ако не се пренесува во наредниот период како транзиторна активна, односно транзиторна пасива во смисла на важечките прописи.

Разликата помеѓу контото 295 — Пресметани приходи, и контото 195 — Наплатени приходи се пренесува во наредната година на контото 295.

4. КЛАСА 3: Материјали и ситен инвентар

Член 28

На контото 310 — Залихи на материјали, се водат залихите на гориво, основни материјали, помошни материјали и други видови материјали.

Член 29

На контото 350 — Ситен инвентар на залиха, се води вредноста на ситниот инвентар на залихи.

За износот на ситниот инвентар што се пушта во употреба се задолжува контото 360 — Ситен инвентар во употреба, во корист на контото 350.

Член 30

На контото од групата 36 — Ситен инвентар во употреба, се водат вредностите на ситниот инвентар во употреба и исправката на вредноста на ситниот инвентар во употреба.

За износот за извршената исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба се задолжува контото 400 — Материјали, во корист на контото 361 — Исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба.

5. КЛАСА 4: Расходи

Член 31

На контата од групата 40 — Материјални расходи и амортизација, се книжат материјалните расходи и амортизацијата што месната заедница ги има во врска со вршењето на својата функција во согласност со важечките прописи, според називите на одделните конта од оваа група.

На контото 400 — Материјали, се книжи вредноста на материјалите (основни, помошни и други материјали) потрошени во врска со функцијата на месната заедница, пресметани според набавните цени. Врз товар на ова конто се книжат и износите на извршената исправка на ситниот инвентар во корист на контото 361.

На контото 401 — Потрошена енергија, се книжи вредноста на набавената енергија и вредноста на потрошените материјали за производство на енергија.

На контото 402 — Производствени услуги од други, се книжат издатоците за транспортни услуги, поштенско-телеграфски и телефонски услуги, производствени услуги на одржување на средствата за работа, како и издатоците за други производствени услуги што ги извршиле организациите на здружен труд од областа на стопанството и граѓани.

На контото 403 — Непроизводствени услуги од други, се книжат издатоците за услуги што ги извршиле организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства од областа на вонстопанските дејности и граѓани.

На контото 405 — Издатоци за репрезентација, се книжат издатоците за репрезентација.

Износите на даноците и придонесите, што се плаќаат на издатоците за репрезентација се книжат врз товар на контото 463 — Даноци и придонеси од приходот.

На контото 406 — Амортизација, се книжи износот на пресметаната амортизација на основните средства, во согласност со важечките прописи.

На контото 408 — Други материјални расходи, се книжат другите материјални расходи за кои не е предвидено посебно конто во групата 40.

Член 32

На контата од групата 41 — Други расходи, се книжат другите расходи, што месната заедница ги има во врска со извршувањето на своите функции, во согласност со важечките прописи, според називите од одделните конта во оваа група.

На контото 416 — Отплати на кредити и заеми, се книжат извршените отплати по кредити и заеми. Истовремено за износот на извршената отплата по кредити и заеми се задолжува соодветното конто во групите на конта 26, 92 и 93, со одобрување на контото 900 — Деловен фонд.

На контото 418 — Други расходи, се книжат другите расходи за кои не е предвидено посебно конто во групата 41.

Член 33

На контата од групата 43 — Пренесени средства, се искажуваат средствата што месната заедница ќе им ги пренесе на други месни заедници, самоуправни интересни заедници, односно на други корисници на општествени средства, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 34

На контата од групата 46 — Лични расходи, средства за работната заедница, даноци и придонеси и други наменски средства, се водат издатоците по основ на сите форми на лични расходи, средствата за работната заедница, износите на даноците и придонесите од приходот, средствата за инвестиции, помошти и дотации на други организации и надоместите и помоштите на работните луѓе и граѓани, според називите на одделните конта од оваа група.

На контото 460 — Лични расходи, се водат сите лични расходи во врска со извршувањето на функции на месната заедница заедно со даноците и придонесите што се плаќаат на личните расходи. За вкупниот износ на личните расходи се задолжува ова конто со одобрување на контото 280 — за износот на даноците и придонесите и на контото 250 — за износот на личните расходи без даноците и придонесите.

На контото 461 — Средства за работната заедница, се водат средствата што месната заедница ѝ ги обезбедува на работната заедница што за неа врши работи врз основа на самоуправна спогодба, односно договор.

На контото 465 — Средства за инвестиции, се водат издатоците по основ на инвестиции ако месната заедница како инвеститор финансирањето на инвестициите го врши врз товар на расходите.

Истовремено, за износот на издатоците по основ на инвестициите се задолжува соодветно конто во групата 01 со одобрување на контото 900 — Деловен фонд.

На контото 468 — Надомести и помошти на работните луѓе граѓаните, се водат издатоците што месните заедници им ги исплатуваат на работните луѓе и граѓаните во врска со извршувањето на нејзината функција како што се социјални помошти, помошти поради последици на елементарни непогоди и други надомести и помошти.

Член 35

На контото 490 — Распоред на расходите, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината се одобрува износот на расходите искажани на контата од групите 40, 41, 43 и 46, со задолжување на контото 790 — Распоред на приходите.

На крајот на годината состојбите искажани на контата од групите 40, 41, 43 и 46 се пренесуваат врз товар на ова конто.

6. КЛАСА 5: Слободна**Член 36**

Употребата на класата 5 е слободна во поглед на содржината и во поглед на расчленувањето на групи на контата и на синтетички и аналитички конта.

7. КЛАСА 6: Слободна**Член 37**

Употребата на класата 6 е слободна во поглед на содржината и во поглед на расчленувањето на групи на конта и на синтетички и аналитички конта.

8. КЛАСА 7: Приходи**Член 38**

На контото 700 — Пренесен дел на вишокот од приходот од претходната година, се одобрува на почетокот на годината износот на вишокот од приходите пренесен од претходната година, со задолжување на контото 196 — Пренесен вишок на приходите од претходната година.

Член 39

На контата од групата 71 — Приходи од придонеси, се искажуваат приходите што месната заедница ќе ги оствари по основ на самопридонеси, придонеси од доходот и други придонеси, според називите на одделните конта од оваа група.

Контата од групата 71 се одобруваат со задолжување на соодветното конто од групата 10.

Член 40

На контата од групата 72 — Приходи од општествено политичките заедници и други заедници, се искажуваат приходите што месната заедница ќе ги оствари од буџетот на општествено-политичката заедница, од самоуправни интересни заедници и други корисници на општествени средства, според називите на одделните конта од оваа група.

Контата од групата 72 се одобруваат со задолжување на соодветното конто од групите 10, 11, 14 и 16 и на контото 230.

Член 41

На контата од групата 73 — Приходи од сопствена дејност, се искажуваат приходите што месната заедница ќе ги оствари од вршење на сопствена дејност, според називите на одделните конта од оваа група.

Контата од групата 73 се одобруваат со задолжување на соодветните конта од групите 10, 11, 14 и 16 и на контото 230.

Член 42

На контата од групата 76 — Други приходи, се искажуваат приходите што не можат да се искажат на контата од групите 71, 72 и 73 остварени според називите на одделните конта од оваа група.

Контата од групата 76 се одобруваат со задолжување на соодветното конто од групата 10.

Член 43

Контото 790 — Распоред на приходите, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината се задолжува за разликата помеѓу приходите и расходите во кои на контото 800 — Вишок на приходите, односно се одобрува за разликата помеѓу расходите и приходите врз товар на контото 890 — Непокриени расходи. На крајот на годината, состојбите искажани на контата од групите 70, 71, 72, 73 и 76 се пренесуваат во корист на ова конто.

9. КЛАСА 8: Финансиски резултат**Член 44**

На контото 800 — Вишок на приходите, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на

годината се пренесува износот на вишокот на приходите од контото 790 во корист на ова конто.

Контото 809 — Распоред на вишокот на приходите, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината се задолжува за износот за вишокот на приходите искажан на контото 800 во корист на соодветните конта од групата 82 — Распоред на вишокот на приходите.

На крајот на годината состојбата искажана на ова конто се пренесува со одобрување на ова конто врз товар на контото 800.

Член 45

На контата од групата 82 — Распоред на вишокот на приходите се распоредува вишокот на приходите на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, според називите на одделните конта од оваа група и на начинот утврден со важечките прописи, односно на начинот утврден со самоуправна спогодба, со задолжување на контото 809.

Салдата од контата на оваа група на крајот на годината се пренесуваат со задолжување на тие конта во корист на соодветните конта од класата 9: Извори на долгорочни средства, односно во корист на контото 296.

Член 46

На контото 890 — Непокриени расходи, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината се пренесува износот на непокриените расходи врз товар на ова конто во корист на контото 790.

На контото 899 — Покритие на расходите, на крајот на годината му се одобрува износот на непокриениот расход врз товар на контото 130 — Побарувања по основ на непокриени расходи, во согласност со важечките прописи, односно во согласност со самоуправна спогодба. На крајот на годината состојбата искажана на ова конто се пренесува со задолжување на ова конто во корист на контото 890.

10. КЛАСА 9: Извори на долгорочни средства**Член 47**

На контото 900 — Деловен фонд, се искажува состојбата на деловниот фонд, формиран врз основа на самоуправна спогодба.

Член 48

На контата од групата 91 — Здружени средства, се искажуваат обврските на месната заедница спрема организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, како и спрема други корисници на општествени средства и спрема населението, по основ на здружени средства.

Износите на обврските за здружените средства се искажуваат според називите на одделните конта од групата 91.

Член 49

На контата од групата 92 — Други долгорочни обврски, се водат обврските со рок на втасаност подолг од една година, според називите на одделните конта од оваа група, освен обврските по овој основ што се искажуваат на контата од групата 26.

Член 50

На контата од групата 93 — Краткорочни извори на средствата, се водат обврските со рок на втасаност пократок од една година, според називите на одделните конта од оваа група, освен обврските по овој основ што се искажуваат на контата од групата 26.

Член 51

На контата од групата 95 — Извори на средствата на резервите, се искажуваат изворите на средствата на резервите во согласност со важечките прописи, односно во согласност со самоуправна спогодба, според називите на одделните контата од оваа група.

Член 52

На контата од групата 96 — Извори на средствата на солидарноста се искажува состојбата на фондот на солидарноста и другите извори на средствата на солидарноста, според називите на одделните контата од оваа група, а во согласност со важечките прописи, односно во согласност со самоуправна спогодба.

Член 53

На контата од групата 97 — Извори на средствата за други намени се искажуваат изворите на средствата за други намени во согласност со важечките прописи, односно во согласност со самоуправна спогодба, според називите на одделните контата од оваа група.

Месните заедници што не ги пренеле изворите на средствата на заедничката потрошувачка врз своите работни заедници или ги формираат во рамките на својата функција, ги искажуваат изворите на овие средства на посебните аналитички сметки во рамките на контата од оваа група, а паричните средства, пласманите и другите побарувања по овој основ ги искажуваат на посебните аналитички сметки во рамките на контата од групата 07.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 54**

Месните заедници што го воде книговодството по методот на двојно книговодство ќе извршат прекнижување од старите на нови контата со пренесување на целокупниот промет по методот на црвено сторно, освен приходите и расходите.

Месните заедници ќе извршат прекнижување на расходите со задолжување на контото 490 во корист на старите контата на расходите, а приходите со одобрување на контото 790 со задолжување на старите контата на приходите.

Член 55

Месните заедници што не го воде книговодството по методот на двојно книговодство, нема да вршат прекнижување, туку ќе ја утврдат фактичната состојба на средствата и на нивните извори со попис (инвентарисување) на 31 декември 1977 година, и така утврдената состојба ќе ја искажат во своите деловни книги.

Член 56

Месните заедници можат да одлучат да не вршат прекнижување од старите на нови контата чија содржина е иста, и во тој случај само ќе ги усогласат називите и броевите на контата.

Член 57

Месните заедници ќе го усогласат водењето на книговодството со одредбите од овој правилник најдоцна до 31 декември 1977 година.

Член 58

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-8249/1

22 септември 1977 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

719.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Neue Kronen Zeitung“, број 6232 од 5 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/363

13 октомври 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

720.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“, број 231 од 4 октомври 1977 година што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/566

14 октомври 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

721.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „MÜNCHNER MERKUR“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Münchener Merkur“, број 229 од 5 октомври 1977 година што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/561

14 октомври 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

722.

Врз основа на член 14а став 4 во врска со член 14а став 2 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/68, 37/73 и 24/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ШТО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА МУ ГИ ОБЕЗБЕДАТ НА ОРГАНОТ НА КОНТРОЛА ПРИ ИСПИТУВАЊЕТО И ЖИГОСУВАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките услови што мораат да ги исполнуваат работните простории и опремата за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали што организацијата на здружениот труд што произведува предмети од скапоцени метали е должна да ѝ ги обезбеди на подрачната организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: органот на контрола), ако испитувањето и жигосувањето на тие предмети, на нејзино барање, го исклучок од одредбата на член 14а став 1 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали, се врши во нејзините деловни простории.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Работна просторија

Член 2

Работната просторија за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали се состои од две простории, и тоа:

1) поголема просторија за преглед и жигосување на предмети од скапоцени метали, со шалтер;

2) помала просторија за квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали што има две одделенија од кои едното е пригодно за прием на предмети од скапоцени метали, а второто за квантитативни анализи.

Член 3

Работната просторија мора:

1) да биде чиста, сува, изградена во согласност со важечките технички нормативи и доволно просторна за сместување на опремата;

2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита.

Член 4

Во работната просторија мораат да бидат сместени маса и стол за работата на работникот на органот на контрола.

Член 5

Вратата на влезот во работната просторија мора да биде добро обезбедена.

Влезот во работната просторија е дозволен само на работниците во организацијата на здружениот труд, што вршат работи во врска со испитувањето и жигосувањето на предмети од скапоцени метали.

Член 6

Предмети од скапоцени метали заради испитување и жигосување се примаат на шалтерот што се наоѓа на вратата на влезот во работната просторија.

Член 7

Во просторијата за преглед и жигосување на предмети од скапоцени метали мораат да се наоѓаат тешка маса за жигосување на предмети од скапоцени метали и каса за чување на тие предмети.

Член 8

Просторијата за квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали мора да биде снабдена со уред за шмукање на загадениот воздух, односно за индиректно уфрлање на свеж воздух, како и со уред за шмукање на загадениот воздух пригоден за работа преку дигестор.

Член 9

Во работната просторија не смеат да се држат предмети што не се неопходни за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали, ниту во неа за време на испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали можат да се вршат какви и да било други работи.

Просторијата за квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали мора да има макар јазол дотеран за работа со хемикалии.

Член 10

Просторијата во која се вршат квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали треба да има добро обезбеден орман за чување на хемикалии.

Член 11

Просторијата во која се сместени мерните уреди мора да биде климатизирана.

2. Опрема

Член 12

Испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали може да се врши со опрема што ги задоволува пропишаните услови.

Член 13

Опремата што се користи за преглед и жигосување на предмети од скапоцени метали ја сочинуваат: пробните киселини, пробниот камен, пробните игли и ситниот материјал, средствата за чистење на пробниот камен, кутиите за пробните игли, наковалната, како и вага од 2 kg со тркалезен тас и машината за жигосување.

Член 14

Опремата што се користи за квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали ја сочинуваат: печката за купелација, машината за валање на лим, песочната бања и ситниот материјал (чекан, наковална, канчиња за жарене, садови за растворување, шишиња за чување киселини како и потребни хемикалии).

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0214-4483/2

8 август 1977 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,
Петар Ковинчиќ, с. р.

722.

Врз основа на член 14а став 4 во врска со член 14а став 2 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 37/73 и 24/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ШТО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА МУ ГИ ОБЕЗБЕДАТ НА ОРГАНОТ НА КОНТРОЛА ПРИ ИСПИТУВАЊЕТО И ЖИГОСУВАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките услови што мораат да ги исполнуваат работните простории и опремата за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали што организацијата на здружениот труд што произведува предмети од скапоцени метали е должна да ѝ ги обезбеди на подрачната организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: органот на контрола), ако испитувањето и жигосувањето на тие предмети, на нејзино барање, по исклучок од одредбата на член 14а став 1 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали, се врши во нејзините деловни простории.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Работна просторија

Член 2

Работната просторија за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали се состои од две простории, и тоа:

- 1) поголема просторија за преглед и жигосување на предмети од скапоцени метали, со шалтер;
- 2) помала просторија за квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали што има две одделенија од кои едното е пригодно за прием на предмети од скапоцени метали, а второто за квантитативни анализи.

Член 3

Работната просторија мора:

- 1) да биде чиста, сува, изградена во согласност со важечките технички нормативи и доволно пространа за сместување на опремата;
- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита.

Член 4

Во работната просторија мораат да бидат сместени маса и стол за работата на работникот на органот на контрола.

Член 5

Вратата на влезот во работната просторија мора да биде добро обезбедена.

Влезот во работната просторија е дозволен само на работниците во организацијата на здружениот труд, што вршат работи во врска со испитувањето и жигосувањето на предмети од скапоцени метали.

Член 6

Предмети од скапоцени метали заради испитување и жигосување се примаат на шалтерот што се наоѓа на вратата на влезот во работната просторија.

Член 7

Во просторијата за преглед и жигосување на предмети од скапоцени метали мораат да се наоѓаат тешка маса за жигосување на предмети од скапоцени метали и каса за чување на тие предмети.

Член 8

Просторијата за квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали мора да биде снабдена со уред за шмукање на загадениот воздух, односно за индиректно уфрлање на свеж воздух, како и со уред за шмукање на загадениот воздух пригоден за работа преку дигестор.

Член 9

Во работната просторија не смеат да се држат предмети што не се неопходни за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали, ниту во неа за време на испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали можат да се вршат какви и да било други работи.

Просторијата за квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали мора да има макар јазол дотеран за работа со хемикалии.

Член 10

Просторијата во која се вршат квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали треба да има добро обезбеден орман за чување на хемикалии.

Член 11

Просторијата во која се сместени мерните уреди мора да биде климатизирана.

2. Опрема

Член 12

Испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали може да се врши со опрема што ги задоволува пропишаните услови.

Член 13

Опремата што се користи за преглед и жигосување на предмети од скапоцени метали ја сочинуваат: пробните киселини, пробниот камен, пробните игли и ситниот материјал, средствата за чистење на пробниот камен, кутиите за пробните игли, наковалната, како и вага од 2 kg со тркалезен тас и машината за жигосување.

Член 14

Опремата што се користи за квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали ја сочинуваат: печката за купелација, машината за валање на лим, песочната бања и ситниот материјал (чекан, наковална, канчиња за жарене, садови за растворување, шишиња за чување киселини како и потребни хемикалии).

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0214-4493/2

8 август 1977 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,

Петар Ковинчиќ, с. р.

723.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 37/73 и 24/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ФИНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

1. Степенот на финоста на предметите од скапоцени метали се става на тие предмети во рамките на димензиите $0,8 \times 1,25 \text{ mm}$. Оваа ознака може да биде и невврамена.

2. Степенот на финоста на предметите од скапоцени метали се означува со броеви, чија форма и големина мораат да бидат такви што да можат јасно да се распознаат.

3. Ознаката на степенот на финоста се втиснува во предметот од скапоцен метал покрај производителскиот знак.

4. Ако предметот од скапоцен метал не содржи ознака на степенот на финоста или ознаката не е во согласност со одредбите од оваа наредба, подрачната организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, кога тоа ќе го утврди, на таквиот предмет ќе ја стави пропишаната ознака.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот на обележување на финоста на предметите од злато, сребро и платина („Гласник Управе за мере и драгоцене метале“, група XII, бр. 9—10).

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0214-4483/2

8 јули 1977 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали

Петар Ковинчиќ, с. р.

724.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 37/73 и 24/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали издава

НАРЕДБА

ЗА ФОРМИТЕ НА ЖИГОВИТЕ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ФИНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

1. Жиговите за означување на финоста на предметите од злато се следните, и тоа:

1) големи жигови — „Глава на воин“ во форма на круг за сите финости на предметите од злато.

Финостите на предметите од злато се разликуваат според зарезите изработени на ободот на кругот во кој се наоѓа „Глава на воин“ со лице свртено надесно. Финостите се:

— финост I — еден зарез изработен под вратот на главата;

— финост II — два зареза изработени под вратот на главата и над темето над главата;

— финост III — три зарези изработени под вратот, зад тилот и пред лицето на главата;

— финост IV — четири зарези изработени под вратот, над темето, пред лицето и зад тилот на главата;

2) мали жигови — „Пченичен клас“ во четири форми. Основната форма на малиот жиг е правоаголник. Финостите се:

— финост I — „Пченичен клас“ во форма на правоаголник;

— финост II — „Пченичен клас“ во форма на правоаголник на кој двата горни агла му се отсечени така што да се добие неправилен петаголник;

— финост III — „Пченичен клас“ во форма на шестоаголник настанат со отсекување на горните и долните агли на правоаголникот;

— финост IV — „Пченичен клас“ во форма на елипса, настаната од основниот правоаголник.

4. Жиговите за означување на финоста на предметите од сребро се следните, и тоа:

1) големи жигови — „Глава на жена“ во форма на елипса за сите финости на предметите од сребро.

Финостите на предметите од сребро се разликуваат според зарезите изработени на ободот на елипсата во која се наоѓа „Глава на жена“ со лице свртено налево. Финостите се:

— финост I — еден зарез изработен под вратот на главата;

— финост II — два зареза изработени под вратот на главата и над темето над главата;

— финост III — три зарези изработени под вратот, пред лицето и зад тилот на главата;

2) мали жигови — „Петел“ свртен надесно во три форми. Основната форма на малиот жиг е квадрат. Финостите се:

— финост I „Петел“ во форма на квадрат;

— финост II — „Петел“ во форма на правоаголник настанат од основниот квадрат;

— финоста III — „Петел“ во форма на шестоаголник настанат од основниот квадрат.

3. Жигот за означување на финоста на предметите од платина го претставува „Дабов лист“ свртен надесно, во една големина и една форма.

4. Жигот за означување на финоста на предметите од ковано злато го претставува „Сокол“ свртен надесно во една форма.

Жигот за означување на финоста на предметите од ковано сребро го претставува „Галеб над вода“ свртен налево во една форма.

5. Жиговите за означување на финоста на предметите од злато и предметите од сребро, покрај главниот лик, содржат и ознака на степенот на финоста (римска цифра) и реден број (арапска цифра) на подрачната организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во ватамошниот текст; органот на контрола).

6. Жиговите за означување на финоста на предметите од ковано злато и предметите од ковано сребро, покрај главниот лик, содржат и реден број на органот на контрола.

7. Формите на жиговите за скапоцени метали се отпечатени кон оваа наредба и се нејзин составен дел.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за формите на жиговите за жигосување на предметите од скапоцени метали („Гласник Управе за мере и драгоцене метале“, група XII, бр. 9-10).

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0214-4483/2

8 август 1977 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,
Петар Ковинчиќ, с. р.

ФОРМИ НА ЖИГОВИТЕ ЗА СКАПОЦЕНИ МЕТАЛ

ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО

Големи жигови: „ГЛАВА НА ВОИН“




950/1000



840/1000



750/1000



585/1000

Мали жигови: „ПЧЕНИЧЕН КЛАС“



950/1000



840/1000



750/1000




585/1000

ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО


Големи жигови: „ГЛАВА НА ЖЕНА“



950/1000



900/1000



800/1000

Мали жигови: „ПЕТЕЛ“



950/1000



900/1000



800/1000


ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА

„ДАБОВ ЛИСТ“



950/1000

КОВАНО ЗЛАТО



900/1000

КОВАНО СРЕБРО



825/1000

725.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 37/73 и 24/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали издава

**НАРЕДБА
ЗА ФОРМАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИОТ ЗНАК**

1. Со оваа наредба се пропишува формата на производителскиот знак со кој мораат да бидат обележени предметите од скапоцени метали што се произведуваат во Југославија.

2. Подрачната организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: органот на контрола) нема да прима на испитување и жигосување предмети од скапоцени метали од домашна изработка што не се снабдени со производителски знак.


3. Матриците на производителскиот знак и отпечатоците на жигот на производителскиот знак ги чува надлежниот орган на контрола.

4. Производителскиот знак се втиснува во 20 форми.

Основната форма на производителскиот знак е правоаголник со димензии 0,8 X 1,25 mm. Другите форми, освен формата обележена со римскиот број XX, се изведени од основната форма на производителскиот знак.

Формата на производителскиот знак обележена со римскиот број XX е елиптична.

5. Формите на производителскиот знак се следните:



Секоја форма на производителскиот знак од став 1 на оваа точка има ознака на римски броеви од еден до дваесет.

6. Буквите на производителскиот знак се изработуваат со кирилица и латиница. Буквите изработени со кирилица се исправени, а буквите изработени со латиница се коси.

7. За престанувањето на производството на предмети од скапоцени метали производителот е должен по писмен пат да го извести надлежниот орган на контрола и да го врати жигот на производителскиот знак.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за формата

на производителскиот знак („Гласник Управе за мере и драгоцене метале“, група XII бр. 9-10).

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0214-4483/2

8 август 1977 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,
Петар Ковинчиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

I

Се отповикува

Милован Марковиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Грција.

II

Се назначува

Радко Мочивник, досегашен претседател на Комисијата на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Словенија за меѓународни економски и политички прашања и за врски со други комунистички партии, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Грција.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 28

30 октомври 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Ангола

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

д-р Agostinho Neto, претседател на Народна Република Ангола.

Бр. 57

21 април 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

ОД САП Косово

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хисенај Ајета Идриз, Кречковић Јована Радоје, Радошевић Томице Предраг, Вучуровић Милоша Велиша;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бахтир Реџепа Скендер, Јола Мехмета Ремзи, Меџинај Мехмета Муртез, Реџеп Џемаџа Џазим, Ибиши Мехмета Исо.

Бр. 58

25 април 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Кралството на Данска

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕНЕВИ

Carl Erik von Friesleben, мајор.

Бр. 59

26. август 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

715. Закон за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата (Пречистен текст) — — — — —	1917
716. Закон за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ (Пречистен текст) — — — — —	1919
717. Одлука за одлагање на амортизацијата за основните средства на сојузните органи на управата, на сојузните организации и на другите органи на федерацијата и нивните стручни служби — — — — —	1921
718. Правилник за содржината на одделните конта во Контниот план за месните заднини — — — — —	1922
719. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Neue Kronen Zeitung“ — — — — —	1927
720. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	1927
721. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Münchener Merkur“ — — — — —	1927
722. Правилник за техничките услови што треба да ги исполнуваат работните простории и опремата за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали што определени организации на здружениот труд се должни да му ги обезбедат на органот на контрола при испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали — — — — —	1928
723. Наредба за начинот на обележување на финоста на предметите од скапоцени метали — — — — —	1929
724. Наредба за формите на жиговите за означување на финоста на предметите од скапоцени метали — — — — —	1929
725. Наредба за формата на производителскиот знак — — — — —	1931
Укази — — — — —	1931
Одликувања — — — — —	1932